

20160020129

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2016 ГОДИНА

#### I

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2016 година се утврдуваат во износ од 151.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

	Вкупен износ во денари
1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14005, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464, сметка 637	151.000.000,00

#### II

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2016 година, ќе се користат за:

	Вкупен износ во денари
1. Заостанати обврски за здравствена заштита на животните од претходните години (2013, 2014 и 2015 година)	148.001.000,00
2. Набавка на вакцини против бруцелоза кај овци и кози	2.999.000,00

#### III

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епидемиолошките единици доколку се појават заразни болести во поголем обем.

#### IV

Средствата од дел II точка 1 на оваа програма претставуваат мерки и активности за здравствена заштита на животните кои ќе се исплаќаат на правни лица (ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици, Национална референтна лабораторија и ловни друштва концесионери на ловиштата и Националните паркови во Република Македонија) со кој Агенцијата за храна и ветеринарство има склучен договор како и на правно или физичко лице кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за ветеринарното здравство и по донесено решение за исплата на надомест на штета од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

#### V

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

VI

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13014/1-15  
5 јануари 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.